

Врз основа на член 28 од Статутот на УГОТУР Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија, а во согласност со членовите 383, 384, 387 и 388 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори објавува:

**ОБЈАВА
ЈАВЕН ПОВИК**

До акционерите за учество на Собрание на акционери на Уготур АД Скопје

Седницата на Собранието на акционерите на Друштвото ќе се одржи на ден 07.05.2019г. (вторник) со почеток во 12 часот во просториите на друштвото на ул.15-ти Корпус бр.2, Скопје.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

Избор на претседавач со Собранието;

Записничар (во согласност со член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар);

Избор на бројач на гласови;

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, на финансиските извештаи за 2018 год. ревидирани со мислење од овластен ревизор и Годишниот извештај за работењето на УГОТУР АД Скопје за 2018 година.

2. Донесување одлука за распределба на добивката по оданочување за 2018 година.

3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2018 година.

4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2018 година.

5. Расправа и одобрување на работата на членовите на Одборот на директотори на Друштвото.

6. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2019 година .

7. Донесување на одлука за измена на Статутот на УГОТУР АД Скопје.

На денот на објавата на јавниот повик за учество на годишното Собрание, Уготур АД Скопје има 866160 вкупен број на обични акции.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Годишното собрание.

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (**пријава за учество на Годишно собрание**) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Годишно собрание.

Пријавите да се достават до УГОТУР АД Скопје – Одбор на директори на Друштвото, или по електронски пат на ugotur.ad@hotmail.com

На Годишното собрание ќе се одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат.

За полномошник на Годишното собрание може да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание за која им важи полномошното.

Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерски друштва, полномошникот задолжително треба да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошното/ата од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржување на собранието на акционери.

Во согласност со Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки најдоцна 8 (осум) дена од објавата на овој Повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната веб-страница на Друштвото www.ugotur.mk.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку веб-страницата на Друштвото.

Материјалите за Годишното собрание на Друштвото и дополнителни информации во согласност со Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден **во седиштето на Друштвото на ул. 15-ти Корпус бр.2 Скопје, и на веб-страницата на Друштвото www.ugotur.mk**